

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) , Советот на општина Кочани на седницата одржана на ден 12.11.2010 година, донесе

Локален акционен план
на Ромската заедница во општина Кочани за комунална инфраструктура, домување и
урбанистичко планирање

I

Со овој ЛАП се уредуваат заложите на Локалната Самоуправа на општина Кочани, конкретизирани во оперативни дејствија насочени кон ефективно интегрирање и социјален развој на ромската заедница, од областа на комуналната инфраструктура, домувањето и урбанистичкото планирање во ромската заедница во Општина Кочани.

Овој ЛАП ги опфаќа следниве програми :

1. Програма за комунална инфрструктура во ромската заедница во Општина Кочани
 2. Програма за Домување на Роми во Општина Кочани
 3. Програма за Урбанистичко планирање за измени и дополнување на ДУП во ромската заедница во Оштина Кочани.
- 1.1. Програмата за комунална инфраструктура во ромската заедница во Општина заедница опфаќа конкретни проектни дејствија за изградба, санација и асфалтирање на пристапни улици, изградба и санација на системи за одвод на фекални води, изградба и санација на игралишта и рекреативни центри во ромската заедница во општина Кочани, до 2013 година.

- 1.2. Програмата за домување на Роми опфаќа конкретни проектни дејствија за изградба на колективни или индивидуални живеалишта наменети за социјално загрозени семејства и семејства во ризик по основ на оваа проблематика, до 2013 година.
- 1.3. Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница опфаќа план за измени и дополнување на ДУП на целата територија во општина Кочани која ја покрива ромската заедница во општина Кочани, заклучно со 2013 година.
- 1.3.2. Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница во Општина Кочани, опфаќа активности за измени и во ГУП на општина Кочани, со цел планирање на потребите за наредните 10 години.

ЛАП за комунална инфраструктура, Домување и урбанистичко планирање во Ромската заедница во Општина Кочани 2010 – 2015

1. Програма за комунална инфраструктура.

Програмата за комунална инфраструктура во ромската заедница во општина Кочани, е составена од реализација на повеќе потпрограми и тоа :

- Потпрограма 1 – Изградба на потпорни ѕидови
- Потпрограма 2 – Изградба на канализација (системи за одвод на фекални води)
- Потпрограма 3 – Санација на постоечки канализациони системи
- Потпрограма 4 – Бетонирање и асфалтирање на пристапни улици во ромската заедница
- Потпрограма 5 – изградба и санација на спортско рекреативни игралишта во ромската заедница во општина Кочани.
- Потпрограма 6 – Изградба на водоснабдителни системи во ромската заедница.

2. Програмата за домување на Роми во општина Кочани е составена од реализација на две потпрограми, и тоа:

- кампања за спречување на дивоградби

- Подпрограма за изградба на живеалишта за ромски семејства
 - Подпрограма за санација на постоечки живеалишта оштетени од елементарни и природни непогоди.
3. Програмата за урбанистичко планирање во ромската заедница, подразбира измени и дополнување на ДУП за поедини делови во ромската заедница, како и венчуални измени на ГУП во случај на потреби од стратешки интерес за заедницата и општина Кочани.

1.1. Потпрограма 1- Изградба на подпорни сидови

| Бр. | Назив проектни активности | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Изградба на Потпорни сидови на улица „Стамен Манов“, крак 1. | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | јануари 2011 | 100 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | март 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана Фирма | септември 2010 – април 2011 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | мај 2011 година | |
| | | | | | |

| Бр. | Назив проектни активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|------------|---|--|---|--|--|
| 2. | Изградба на Потпорни сидови на улица „Стамен Манов“, крак 2 | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | јануари 2011 | 50 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | март 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана Фирма | септември 2011 – април 2012 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | мај 2011 година | |
| Бр. | Назив проектни активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
| 3. | Изградба на Потпорни сидови на улица „Митко Беќарски“ – Висока зона | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | јануари 2011 | 50 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | март 2011 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Реализација на проектни активности | Избрана Фирма | септември 2011 - април 2012 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | мај 2011 година | |
| | | | | | |

| Бр. | Назив на проектни Активности | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4. | Изградба на Потпорни ѕидови на пристапните улици во месноста „Полатски Пат“ | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | јануари 2011 | 50 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | март 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | септември 2011 - Април 2012 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | мај 2012 година | |
| | | | | | |

1.2. Потпрограма 2 – Изградна на системи за одвод на фекални води (канализација)

| Бр. | Назив проектни активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|------------|--|--|---|--|--|
| 5. | Изградба на канализација (одвод на фекални води) 2 краци x 150 м Ф200мм М.в „Колерски гробишта“ Кочани | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | април 2011 | 40 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | аај 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | септември 2011 – ноември 2011 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | декември 2011 година | |
| | | | | | |

| Бр. | Назив проектни активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|------------|--|--|---|--|--|
| 6. | Санација на колекторски крак Колерски гробишта – Вила вон град, од ф300м до ф500мм Л= 300м | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам / Соработници за улици и патишта | април 2012 | 40 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | јуни 2012 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|---------------------|--|
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | мај – октомври 2013 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | ноември 2013 | |
| | | | | | |

1.4. Потпрограма 3 – Санација на постоечки канализациони системи

| Бр. | Назив проектни Активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 7. | Санација на канализација на централна улица „Славчо Стоименов“ | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам / Соработници за улици и патишта | април 2012 | 50 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам / Соработници за улици и патишта | мај 2012 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана Фирма | април - октомври 2013 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | декември 2013 | |
| | | | | | |

1.5. Потпрограма 4 – Асфалтирање / бетонирање на пристапни улици во ромската заедница во општина Кочани

| Бр. | Назив проектни Активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 8. | Асфалтирање на дел од улицата „Стамен Манов“, крак 1. | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | август 2011 | 100 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | септември 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана Фирма | септември 2011 – април 2012 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | мај 2012 | |

| Бр. | Назив проектни Активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 9. | Асфалтирање целата улицата „Стамен Манов“, | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | август 2011 | 40 % |

| | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|
| | крак 1. | услови за работа | | | |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | септември 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | април – октомври 2011 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | ноември 2011 | |
| | | | | | |
| Бр. | Назив проектни Активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
| 10. | Асфалтирање на улицата „Стамен Манов“, крак 2. | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | август 2011 | 40 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | септември 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | април – октомври 2012 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | ноември 2012 | |
| | | | | | |

| Бр. | Назив проектни активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11. | Асфалтирање / Бетонирање на улицата „Митко Беќарски“ – висока зона | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | август 2011 | 40 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | септември 2011 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | септември 2011 – април 2012 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | мај 2012 | |
| | | | | | |

| Бр. | Назив проектни активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|--|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 12. | Асфалтирање / Бетонирање на пристапни улици во месноста полатски пат – висока зона | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | август 2012 | 40 % |
| | | Подготовка на проектна | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | септември 2012 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | документација | | | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана Фирма | април 2013 – октомври 2014 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | декември 2014 | |
| | | | | | |

1.6. Подпрограма 5 – Изградба и санација на рекреативни и спротски игралишта во ромската заедница во Општина Кочани

| Бр. | Назив на проектни Активности | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 13. | Санација на постоечки спортски и рекреативни центри во ромската заедница. | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | март 2012 | 100 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | април - мај 2012 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | мај - октомври 2012 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | ноември 2011 | |
| | | | | | |

1.7. Подпрограма 6 – изградба на водоснабдителни системи (препумни станици за зголемување на проток на вода)

| Бр. | Назив проектни Активности на | Конкретни оперативни дејствија | Надлежен орган / лице | Временски период на реализација | Финанс. / процент. учество на ЕЛС |
|-----|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 14. | Изградба на препумни станици за довод на чиста вода во ромската заедница | Анализирање на теренска ситуација и овозможување на услови за работа | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | март 2012 | 40 % |
| | | Подготовка на проектна документација | ЕЛС Кочани / Сектор за урбанизам | април - мај 2012 | |
| | | Реализација на проектни активности | Избрана фирма | мај 2013 - октомври 2014 | |
| | | Извештај од спроведена активност | Референт за соработка со етничките заедници | ноември 2014 | |
| | | | | | |

ЛАП за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање во ромската заедница во Општина Кочани 2010 – 2015

2. Програма за Домување

2.1. Активност бр. 1: спроведување на кампања за спречување дивоградби

- Едукација за процесот на легализација на постоечките дивоградби на територија на Ромската заедница во Општина Кочани, во согласност со постоечкиот закон за легализација на Дивоградби.
- - Евидентирање на сите дивоградби во ромската заедница во општина Кочани, со цел обезбедување на дата база, за секој дивоизграден објект, како и усогласување на условите и постоечката ситуација со препораките од драфт верзијата на законот за легализација.
- Надлежен орган : општина Кочани – референт за односи со етничките заедници
- Период на спроведување : декември 2010 – март 2011
- Учество на општина Кочани : 100 %

2.2. Активност бр.2 : Изградба на живеалишта од тврда градба, наменети за семејства со нерешен статус на домување во ромската заедница во општина Кочани.

- Оваа активност ќе биде наменета за социјално загрозени семејства, кои го немаат решено својот проблем со домување, односно немаат никакво живеалиште.
- Приоритетна целна група на овој проект ќе бидат сите регистрирани семејства кои живеат во објектот на стара касарна, како и семејства од другите делови на Општина Кочани, во вкупна бројка од 35 семејства, односно изградба на вкупно 35 живеалишта.
- За оваа цел Општина Кочани ќе обезбеди локација за изградба на објекти во низ со големина до 50 м², која ќе биде ослободена од сите давачки за комунални такси и земјиште, ќе обезбеди пристапен земјен пат до објектите, како и приклучок за вода и ел.енергија
- Средствата за изградба на планираните објекти ќе бидат обезбедени во соработка со домашни и меѓународни донатори и невладини организации.
- Надлежен орган : Општина Кочани, сектор за урбанизам и сектор за планирање и развој, во соработка со ромски невладини организации.

2.2.1. Период на спроведување :

- Обезбедување на локација – февруари 2011
- Изработка на техничка документација и елаборат

- Донесување на потребните одлуки од Совет на општина Кочани и потребни дозволи од Локалната самоуправа на Општина Кочани – март 2011
- Контактирање со донатори – Февруари – април 2011
- Реализација на проектот / Почеток на изградбата на објекти: октомври 2011 година

2.2.2. Финансиско обезбедување на проектот:

- Учество на општина Кочани : Во делот на обврската на Општина Кочани, погоре наведено, Општина Кочани Учествува со 100 % учество.
- Во делот на изградба на објектите, финансиската поддршка ќе биде обезбедена во соработка со домашни и меѓународни организации и невладини организации до 100 %.
- Во реализацијата на овој проект учествува секое регистрирано семејство со работна рака во објектот наменет за нивното семејство.

2.3. Програма Финансиска поддршка во градежни материјали за санација на постоечки живеалишта во согласност со ДУП на Општина Кочани.

- Елаборат: Оваа активност во рамки на програмата за домување, подразбира обезбедување на градежни материјали за санација на објекти кои се во согласност со ДУП на општина Кочани, а се оштетени од различни елементарни или природни непогоди.
- Приоритетна целна група: Социјално загрозени семејства, припадници на ромската заедница во општина Кочани, чии семејства не ги исполнуваат основните услови за нормално живеење, поради настанати штети од елементарни или природни непогоди.
- Период на спроведување : оваа програма ќе се спроведува секоја година во рамки на ЛАП за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање во ромската заедница во Општина Кочани до 2015 година.

2.3.1. период на спроведување :

- 2011 година се планира поддршка на 10 објекти на ромски семејства во вредност од 300 – 500 евра во денарска противвредност, во градежни материјали кои ќе им бидат доставени до нивните домови, по предходно доставено барање и друга соодветна документација.

- 2012 година се планира подршка на 12 објекти на ромски семејства во вредност од 300 – 500 евра во денарска противвредност, во градежни материјали кои ќе им бидат доставени до нивните домови, по предходно доставено барање и друга соодветна документација.
- 2012 година се планира подршка на 15 објекти на ромски семејства во вредност од 300 – 500 евра во денарска противвредност, во градежни материјали кои ќе им бидат доставени до нивните домови, по предходно доставено барање и друга соодветна документација.

2.3.2. Финансиско обезбедување на програмата :

Реализацијата на ЛАП за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање во ромската заедница во општина Кочани 2010-2015 ќе се подржи со учество на општината сразмерно со реализација на Буџетот на општината.

ЛАП за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање во ромската заедница во
Општина Кочани 2010 – 2015

3. Програма за урбанистичко планирање во ромската заедница

3.1. Измени и дополнување на ДУП за месноста „Колерски гробишта“ и „Полатски пат“ Кочани

- Надлежен орган: Општина Кочани, сектор за урбанизам
- Период на реализација : Февруари – Јуни 2011
- Учество на општина Кочани : 100 %

3.2. Финансиско обезбедување на програмата :

- Реализацијата на ЛАП за комунална инфраструктура , домување и урбанистичко планирање во ромската заедница во општина Кочани 2010-2015 ќе се подржи со учество на општината сразмерно со реализација на Буџетот на општината Кочани.

Локалниот акционен план на ромската заедница во општина Кочани за комунална инфраструктура, домување и урбанистичко планирање влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.07-2603/1
12.11.2010 година
К о ч а н и

Претседател
на Советот на општина Кочани,
Анче Трифунов